

Службен весник

на Република Македонија

Број 125

22 август 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3933. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на корисник на технолошко - индустриска развојна зона „Скопје 2“ - ДПГТУ Енергија Инвест ЛТД експорт-импорт ДООЕЛ с. Бунарцик, Илинден.....	2	3938. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи.....	6
3934. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Combined Endeavor 14“, во Сојузна Република Германија.....	3	3939. Правилник за дијагностите кои се сметаат како потешка болест.....	7
3935. Решение за именување на в.д. директор на Управата за водење на матичните книги.....	3	3940. Правилник за формата и содржината на барањето и потребната документација за добивање на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или Градот Скопје.....	7
3936. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година.....	3	3941. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	9
3937. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност.....	6	3942. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	9

	Стр.		Стр.
3943. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	10	3953. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	16
3944. Правилник за известување од страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од страна на котираните друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување	10	3954. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	16
3945. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проспектоот за преземање..	11	3955. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	16
3946. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање.....	12	3956. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	16
3947. Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство	12	3957. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	17
3948. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности	15	3958. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	17
3949. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности	15	3959. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	17
3950. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности	15	3960. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности.....	17
3951. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности	15	3961. Наредба за изменување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014 година.....	18
3952. Решение од Агенцијата за катастар на недвижности	16	3962. Правилник за критериуми и мерки за заштита од јонизирачко зрачење при вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење (*).....	18
		3963. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2014 година.....	20
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3933.

Врз основа на член 4-а став 11 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО - ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“ - ДПТТУ ЕНЕРГИЈА ИНВЕСТ ЛТД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ С. БУНАРЦИК, ИЛИНДЕН

1. Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за доделување на државна помош на корисник на технолошко-индустриската развојна зона „Скопје 2“ - ДПТТУ Енергија Инвест ЛТД експорт-импорт ДООЕЛ с. Бунарцик, Илинден.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6432/3
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3934.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „COMBINED
ENDEAVOR 14“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА**

1. За учество во вежбовна активност „Combined Endeavor 14“, која ќе се одржи во Графенвур, Сојузна Република Германија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 25.8.2014 година до 13.9.2014 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) во состав од дваесет припадници.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за дневници ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6796/1 Претседател на Владата
21 август 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3935.

Врз основа на член 2-а од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 август 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ
КНИГИ**

1. За вршител на должноста директор на Управата за водење на матичните книги, орган во состав на Министерството за правда, се именува Ашим Зекироски, досегашен в.д. директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6497/1 Претседател на Владата
1 август 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3936.

Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2014) во делот „ВТОР ДЕЛ“, Глава I во точката I.6. во табелата, по реден број 13 се додава дел со нов реден број 14 кој гласи:

14	Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	Изградба
----	--	---	----------

2. Во Глава II во точката II.2. во ставот 1 износот „54.217.319,00“ се заменува со износот „44.069.319,00“ и износот „5.682.185.081,00“ се заменува со износот „5.692.333.081,00“.

3. Во точката II.6. во ставот 1 износот „5.341.626.968,00“ се заменува со износот „6.328.609.249,00“, износот „3.497.764.875,00“ се заменува со износот „4.484.747.156,00“ и износот „1.172.630.984,00“ се заменува со износот „1.182.778.984,00“. По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: „За реализација на на објектот ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг (реден бр. 14 од табелата) за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје потребни се вкупно средства во висина од 986.982.281,00 денари со вклучен ДДВ., а во 2014 година се очекува да се вложат средства во висина од 10.148.000,00 денари со вклучен ДДВ кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.“

4. Прилозите 6 и 8 се заменуваат со нови прилози 6 и 8 кои се составен дел на оваа програма.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5263/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Прилог бр. 6

I.6. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија		
Објект	Врста на работа	реализација
1	2	3
Станбена населба во село Стење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина	изградба
Станбена населба во село Стење	изградба на инфраструктура	изградба
Отешево и Царина	Рушење на постоечки објекти во Отешево и Царина	завршено делумно
Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. Самоилова во Скопје	Адаптација и санација	изградба
Дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена река Лешница до Студена река	изградба
село Отуње	Реконструкција на оштетен објект	реконструкција
село Боговиње	изградба на една куќа	изградба
Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	изградба
TV COMPOUND	Изградба на паркинг за репортажни коли - за Национална Арена Филип II Македонски	изградба
Катни гаражи во Скопје	Изградба на катни гаражи во Скопје на градежните парцели 5.13 и 6.7 од планот Мал ринг и 9.13 од планот на Голем ринг	Изградба
Јавна администрација - Државни институции на ул. „Македонија“ во Скопје	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Административен објект на ул. „Македонија“ во Скопје	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Административен објект на ул. Бичачка бр. 2 во Скопје	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката –Скопје	Изградба

Плилог бр.8

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	Плилог бр.8													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Земјиште Експроприација (ден)	Геомеханички работи (ден)	Проектирање (урбанистички, идеен главен проект) (ден)	Ревизија (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (комунални) (ден)	Вредност на градежни и градежно занатски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, партерно уредување, паркинзи, контрола на бетон (ден)	Трафостаница (ден)	Дополнителни непредадени работи и разни такси (ден)	Вкупно чинење на објектите (ден)	Исплатено до крај на 2013 година (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Потребни средства само за 2014 год. (ден)	
1														
II.1 Довршување на станови во градба од Предходни програми наменети за продажба	0	916.000	23.051.306	30.750	246.904.128	1.152.873.394	4.169.902	18.400.674	53.188.731	1.499.531.884	803.475.568	696.056.316	508.737.275	
II.2 Изградба на објекти со станови наменети за продажба	183.296.066	5.611.465	94.957.618	4.008.510	757.224.599	4.496.804.026	18.284.723	104.952.290	93.173.968	5.798.313.236	21.910.836	5.736.402.400	44.069.319	
II.3 Станови за станбено несебедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самозарни родители, самци и други станбено несебедени лица)	0	661.012	6.937.617	508.215	43.432.213	420.955.677	1.759.096	15.607.547	12.669.114	502.630.491	1.969.347	500.561.144	48.905.121	
II.4 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	6.839.551	4.703.124	41.927.629	708.592	236.540.648	2.834.711.543	11.407.252	87.642.959	54.972.003	3.279.453.302	1.054.377.383	2.225.075.919	274.240.000	
II.5 Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	0	125.220	2.230.814	7.643	10.501.275	108.680.520	462.796	3.814.400	2.177.333	128.000.000	1.544.854	126.455.146	2.000.000	
II.6 Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија														
СЕ ВКУПНО	190.135.617	12.016.792	169.104.983	5.263.710	1.294.602.863	9.014.025.160	36.083.768	230.417.871	216.178.148	17.466.438.162	3.727.140.082	13.769.298.080	2.060.730.699	

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ****3937.**

Врз основа на член 5-г став 4 од Законот за детективската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11 и 164/13), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА-
ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИС-
ПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

1) Полагањето се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да бидат опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња и
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на испитот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-57116/1
18 август 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3938.**

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕ-
МА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧ-
НУВАЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТ-
ВЕНА ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/13) во член 11 точка В) потточка 2) по зборот „средно“ се става запирка, а зборовите „или вишо образование од областа на стоматологијата“ се заменуваат со зборот „вишо“.

Член 2

Во член 49 во точката А) по потточката б) се додава нова потточка 7), која гласи:

„7) Аптеките во кои се спроведуваат ноќни дежурства заради 24 часовно снабдување со лекови и медицински помагала, обезбедуваат прозор - шалтер преку кој може да се врши издавањето на лекови и медицински помагала.“

Член 3

По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49-б, кои гласат:

„Член 49-а

Аптекарска станица обезбедува најмалку:

А) Простор

Аптекарската станица обезбедува најмалку: официна од 10 м², просторија за чување на лекови и аптекарска амбалажа од 6 м² и санитарен јазол.

Б) Опрема

Железен орман за чување на наркотици, ладилник, железен орман за лесно запаливи материји, компјутер со печатач, пристап до интернет и еден читач за електронска картичка за секој шалтер на кој се издаваат лекови.

Член 49-б

Подвижна аптека обезбедува возило со товарен простор за сместување на лековите односно медицинските помагала со корисен волумен за сместување на товар од најмалку 800 дм³, со полица за чување и сместување на лековите и медицинските помагала, метален сеф за чување на наркотици и опојни дроги доколку се

издаваат наркотици и опојни дроги, ладилник за чување на лекови кои се чуваат на посебен температурен режим од +2°C до +8°C доколку се издаваат такви лекови, железен орман за лесно запалливи материи доколку се издаваат такви материи и клима уред во возилото за одржување температура до 26°C.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-6971/2
18 август 2014 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

3939.

Врз основа на член 4 став (6) од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДИЈАГНОЗИТЕ КОИ СЕ СМЕААТ КАКО ПОТЕШКА БОЛЕСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат дијагнозите кои се сметаат како потешка болест во смисла на Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните.

Член 2

Дијагнози кои се сметаат како потешка болест се:
- малигни заболувања со дијагноза од Ц00 заклучно со Ц97, според Меѓународната класификација на болести - десетта ревизија, и
- цереброваскуларни заболувања со дијагноза од И60 заклучно со И69, според Меѓународната класификација на болести - десетта ревизија.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7638/3
21 август 2014 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3940.

Врз основа на член 64-в став (3) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14 и 42/14), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОШТЕТЕНИТЕ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА ВО ДЕФЕКТ ОД ОПШТИНСКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА СООДВЕТНАТА ОПШТИНА ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и потребната документација за добивање на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или градот Скопје.

Член 2

Барањето за добивање на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или градот Скопје се доставува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Барањето од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на општината, назив „Барање за добивање на лиценца за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта“, име и презиме на подносителот на барањето, назив и седиште на правното лице, број на моторни возила со кои ќе се врши дејноста, потребни документи:

1. Извод од тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар од Централен регистар на Република Македонија во оригинал (не постар од шест месеци) со соодветна приоритетна дејност.

2. Доказ за сопственост на едно или повеќе регистрирани возила за отстранување на оштетени возила и возила во дефект:

- Фотокопија заверена на нотар од собраќајни дозволи на возилата регистрирани на име на правното лице или

- Договор за лизинг (оригинал или копија заверена на нотар),

3. Доказ дека има вработено во редовен работен однос, минимум еден возач по возило со:

- Список на вработени по обврзник од Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија во оригинал (не постар од 60 дена) или

- Преглед на пријави/одјави во задолжителното социјално осигурување за деловен субјект издаден од Агенцијата за вработување на Република Македонија во оригинал (не постар од 60 дена)

4. Важечко уверение за положен курс за давање на итна медицинска помош за секој возач.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11464
7 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог

НАЗИВ НА ОПШТИНАТА**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
за отстранување на оштетените возила и возила во дефект
од општинските и локалните патишта**

Потребни документи:

1. Извод од тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар од Централен регистар на Република Македонија во оригинал (не постар од шест месеци) со соодветна приоритетна дејност.
2. Доказ за сопственост на едно или повеќе регистрирани возила за отстранување на оштетени возила и возила во дефект:
 - Фотокопија заверена на нотар од собраќајни дозволи на возилата регистрирани на име на правното лице или
 - Договор за лизинг (оригинал или копија заверена на нотар),
3. Доказ дека има вработено во редовен работен однос, минимум еден возач по возило со:
 - Список на вработени по обврзник од Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија во оригинал (не постар од 60 дена) или
 - Преглед на пријави/одјави во задолжителното социјално осигурување за деловен субјект издаден од Агенцијата за вработување на Република Македонија во оригинал (не постар од 60 дена)
4. Важечко уверение за положен курс за давање на итна медицинска помош за секој возач.

Број на моторни возила со кои ќе се врши дејноста: _____

име и презиме на подносителот на барањето/
назив и седиште на правното лице

3941.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14) во членот 38 по ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) По исклучок од став (2) на овој член при реализација на донесени урбанистички планови во кои е предвидена изградба на градба со намена Е2-катна гаража, дозволени се пречекорувања на градежната линија со архитектонска пластика и кога градежната линија се совпаѓа со градежната парцела на соседот.“

Член 2

Во членот 42 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) По исклучок од став (4) на овој член при реализација на донесени урбанистички планови во кои е предвидена изградба на градба со намена Е2-катна гаража, дозволени се регуларни отвори на катната гаража и кога растојанието помеѓу градежната линија и страната на градежната парцела е нула или е помало од три метри.“

Член 3

По членот 53 се додава нов член 53-а кој гласи:

„Член 53-а

(1) При реализација на донесени урбанистички планови во кои е предвидена изградба на градба со намена Е2-катна гаража со точно определен број на паркинг места, заради обезбедување на пропишаниот број на паркинг места, со проектната документација за градбите врз основа на која се издава одобрение за градење може да се надминат утврдените параметри за вкупно изградена површина на градбата и коефициентот на искористеност, само доколку при тоа не се надминат утврдените параметри за површината за градење, максималната височина на градбата и процентот на изграденост.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, компатибилните класи на намени се пресметуваат врз основа на вкупно изградената површина на градбата, која е утврдена со проектната документација за градбата врз основа на која се издава одобрение за градење“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11897
19 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3942.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност поднесено на ден 30.7.2014 година, на седницата одржана на ден 14.8.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 2.500 приоритетни партиципативни акции со вкупен продажен износ на емисијата од 1.000.000 евра во денарска противвредност од 61.685.000 денари, согласно Одлука бр. 03-026/14 од 3.7.2014 година за зголемување на основната главнина на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото на ден 3.7.2014 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 03-026/14 од 3.7.2014 година за зголемување на основната главнина на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-83
14 август 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3943.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014 година) и член 6 и член 9 од Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, Тутунски комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена „11 Октомври Еурокомпози“ АД Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/2012), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски Борче“ Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 31.7.2014 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2014 година го донесе, следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски Борче“ Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на 99.747 обични акции, во вредност од 5.099.964,36 евра односно 314.591.301,73 денари, согласно Одлуката бр. 02-1313/1 од 12.3.2014 година за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање на четврта емисија на обични акции по пат на приватна понуда.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1313/1 од 12.3.2014 година за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање на четврта емисија на обични акции по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-84
14 август 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3944.

Врз основа на член 190, член 69 став 3 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.8.2014 година донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СТЕКНАТИ ПОВЕЌЕ ОД 5% НА БИЛО КОЈ РОД И КЛАСА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА И АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 1

Со Правилникот за известување од страна на депозитар на хартии од вредност (во понатаможниот текст: депозитар) за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од страна на котираниите друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување се уредува содржината, начинот и роковите за известување од страна на депозитар за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од страна на котираниите друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

(1) Депозитарот во рок од 5 (пет) работни дена по евидентирањето на преносот на хартиите од вредност со кој сопственикот на хартии од вредност стекнува вкупно повеќе од 5% на кој било род и класа на хартии од вредност издадени од страна на котираниите друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување доставува известување до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

(2) Процентот од став 1 на овој член се утврдува од сите акции издадени под еден ISIN број (вклучително и сопствениите акции и ограничените акции).

(3) Известувањето од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

1. назив на депозитарот кој го доставува известувањето;
 2. назив на документот кој се доставува;
 3. назив на друштвото-издавач на хартиите од вредност;
 4. матичен број на друштвото-издавач на хартиите од вредност;
 5. адреса и седиште на друштвото-издавач на хартиите од вредност;
 6. број на вкупно издадени акции по ISIN;
 7. број на сопствени акции на ниво на ISIN;
 8. вид на пренос на хартиите од вредност (трговски/нетрговски);
 9. основ за нетрговски пренос на хартиите од вредност;
 10. име, презиме и матичен број на сопственикот кој на хартии од вредност кој се стекнал со вкупно повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од друштвото за кое се известува;
 11. број на лична карта односно пасош доколку лицето е странски државјанин;
 12. државјанство на сопственикот;
 13. адреса на живеалиште односно престојувалиште на сопственикот;
 14. сметка на која е настаната промената на сопственикот на хартиите од вредност во депозитарот кој известува;
 15. број на стекнати хартии од вредност по род и класа на хартии од вредност;
 16. број на хартии од вредност и процент на хартии од вредност кој сопственикот ги поседувал во друштвото пред секоја промена со која се стекнал со повеќе од 5% од неговото последно учество под одреден ИСИН број (преходна состојба);
 17. број на хартии од вредност и процент на хартии од вредност кој сопственикот ги поседува во друштвото по секоја промена со која се стекнал со повеќе од 5% од неговото последно учество под одреден ИСИН број (тековна состојба);
 18. име, презиме потпис и функција на одговорно лице во депозитарот;
 19. забелешки и коментари на депозитарот.
- (4) Известувањето на депозитарот кое се доставува до Комисијата за хартии од вредност може да се достави во писмена или електронска форма.

Член 3

Доколку известувањето од член 2 на овој Правилник, не ги содржи потребните информации односно истото не е целосно како и во случај на доставување на дополнителни податоци, депозитарот е должен да даде образложение согласно член 2 став 3 точка 19 на овој Правилник односно одделно образложение кое ќе се смета за составен дел на претходно доставеното известување до Комисијата за хартии од вредност.

Член 4

Доколку, депозитарот не е во можност навремено да го достави известувањето од член 2 на овој Правилник, должен е веднаш да ја извести Комисијата за хартии од вредност, при тоа јасно наведувајќи ги причините поради кои не е во можност да постапи согласно Законот за хартии од вредност и овој Правилник.

Член 5

Ивестувањето од член 2 и член 4 и образложението од член 3 на овој Правилник може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, Централниот депозитар АД Скопје до Комисијата доставува пресек на сите сопственици кои поседуваат над 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од страна на котираните друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување, согласно овој Правилник.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за известување од страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акционерско друштво со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија, број 6/2007).

Член 8

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,“

Бр. 03-521/4
14 август 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3945.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) и член 26 став 4 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на проспектоот за преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во член 5 се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Проспектоот може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.“

Ставот (10) станува став (11).

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на проспектоот за преземање.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1404/1
15 август 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3946.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ
ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во член 3 се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Доколку преземачот располага со документација во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, може до Комисијата да ја достави истата во електронска форма.

(3) Доколку документацијата се доставува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истата да се доставува до Комисијата во писмена форма.“

Член 2

Во Прилог ПРЕ-ХВ 12, по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1405/1
15 август 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3947.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и 43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 144/13, 186/13 и 96/14), прилогот бр. 6 се заменува со нов прилог бр. 6 „ШИФРИ НА ВАЛУТИ“, којшто е составен дел на ова упатство.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 26684
18 август 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Прилог бр. 6

ШИФРИ НА ВАЛУТИ

Реден број	Назив на валута	скратен назив	шифра
1	АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD	036
2	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD	124
3	КИНЕСКИ ЈУАН	CNY	156
4	ХРВАТСКА КУНА	HRK	191
5	ЧЕШКА КРУНА	CZK	203
6	ДАНСКА КРУНА	DKK	208
7	ХОНГКОНШКИ ДОЛАР	HKD	344
8	УНГАРСКА ФОРИНТА	HUF	348
9	ИНДИСКА РУПИЈА	INR	356
10	ИНДОНЕЗИСКА РУПИЈА	IDR	360
11	ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ	ILS	376
12	ЈАПОНСКИ ЈЕН	JPY	392
13	ЈУЖНОКОРЕЈСКИ ВОН	KRW	410
14	ЛИТВАНСКИ ЛИТАС	LTL	440
15	МАЛЕЗИСКИ РИНГИТ	MYR	458
16	МЕКСИКАНСКО ПЕСО	MXN	484
17	НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР	NZD	554
18	НОРВЕШКА КРУНА	NOK	578
19	ФИЛИПИНСКО ПЕСО	PHP	608
20	РУСКА РУБЉА	RUB	643
21	СИНГАПУРСКИ ДОЛАР	SGD	702
22	ЈУЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	ZAR	710
23	ШВЕДСКА КРУНА	SEK	752
24	ШВАЈЦАРСКИ ФРАНК	CHF	756
25	ТАЈЛАНДСКИ БАХТ	THB	764
26	БРИТАНСКА ФУНТА	GBP	826
27	САД-ДОЛАР	USD	840
28	НОВ РОМАНСКИ ЛЕУ	RON	946
29	ТУРСКА ЛИРА	TRY	949
30	БУГАРСКИ ЛЕВ	BGN	975
31	ЕВРО	EUR	978
32	ПОЛСКА ЗЛОТА	PLN	985
33	БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	BRL	986
34	СПЕЦИЈАЛНО ПРАВО НА ВЛЕЧЕЊЕ (СДР)	SDR	960
35	МАКЕДОНСКИ ДЕНАР	MKD	807

Реден број	Назив на валута*	скратен назив	шифра
1	АВСТРИСКИ ШИЛИНГ	ATS	040
2	БЕЛГИСКИ ФРАНК	BEF	056
3	ФИНСКА МАРКА	FIM	246
4	ФРАНЦУСКИ ФРАНК	FRF	250
5	ГЕРМАНСКА МАРКА	DEM	280
6	ГРЧКА ДРАХМА	GRD	300
7	ИРСКА ФУНТА	IEP	372
8	ЛИРА	ITL	380
9	ЛУКСЕМБУРШКИ ФРАНК	LUF	442
10	ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН	NLG	528
11	ПОРТУГАЛСКО ЕСКУДО	PTE	620
12	ШПАНСКА ПЕЗЕТА	ESP	724

** Заради сè уште незавршениот процес на замена со ЕВРО, за потребите на работењето со ефективни странски пари (сметка 3000), во привремена употреба се и шифрите на старите валути на ЕМУ.*

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3948.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куково, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Куково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13990/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3949.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубаништа, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубаништа, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Љубаништа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13991/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3950.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Цветово, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Цветово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Цветово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13992/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3951.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радобор, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радобор, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радобор.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13993/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3952.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мегленци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мегленци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мегленци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13994/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3953.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Балдовенци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Балдовенци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Балдовенци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13995/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3954.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Барешани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Барешани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Барешани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13996/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3955.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лажец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лажец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лажец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13997/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3956.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брусник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брусник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брусник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13998/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3957.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Орехово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Орехово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Орехово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13999/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3958.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дедебалци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дедебалци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дедебалци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14000/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3959.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шупли Камен, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шупли Камен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Шупли Камен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14001/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3960.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пепелиште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пепелиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пепелиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14002/1
24 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3961.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/14 и 116/14), членот 3-а се менува и гласи:

„Член 3-а

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават процедура за испитување на репрезентативен примерок од најмалку една мостра по група на производи (по тип на производство-третман и тип на сировина), на готов производ и брисеви од работната средина еднаш месечно со цел исполнување на посебните барања за безбедност на храната на *Listeria monocytogenes* по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храна.

(2) Земањето на мостри за лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши под надзор на официјален ветеринар.”

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-6053/2

21 август 2014 година
СкопјеДиректор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

3962.

Врз основа на член 26-д став 1 точка 8) од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/02, 135/07, 53/11, 164/13 и 43/14), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и мерките за заштита од јонизирачко зрачење при вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење.

Член 2

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење во контролирана и/или надгледувана зона може да бидат присутни само лицата чие присуство е неопходно за вршење на дејноста.

Во контролирана зона при вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење во дијагностика и терапија при медицинска примена може да бидат присутни само лица чие присуство е неопходно за вршење на дејноста и/или спроведување на постапката.

Употребата на радиоактивни извори кои не се користат во медицината треба да биде организирана на начин така што ни едно лице да не биде присутно во контролираната зона.

Член 3

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење која вклучува медицинска изложеност пред спроведување на било која дијагностичка или терапевтска постапка работно изложеното лице треба:

- да ги следи работните процедури, кои што се составен дел од Програмата за радијациона заштита одобрена од Дирекцијата за радијациона сигурност,
- да го утврди идентитетот на пациентот (име и презиме, пол, датум на раѓање, адреса).

Член 4

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење при флуороскопски постапки треба:

- да се оптимизира полето на зрачење за да се намали изложеноста на пациентот,
- да се изврши визуелна проверка на поставеноста на рецепторот на слика, рентген цевката и пациентот пред и за време на постапката,
- да се минимизира дозата со намалување на времето за флуороскопија, кое што зависи од пациентот, типот на испитувањето (постапката) и комплексноста на клиничката студија,
- да се користи уредот за подесување аларм за потсетување на времетраењето на флуороскопската постапка,
- работно изложените лица присутни за време на постапката да носат заштита за тироидеа, оловни ракавици, очила за намалување на изложеноста и/или да се користат заштитни паравани, каде е соодветно.

Член 5

Во просторија каде што се спроведува терапевтска постапка со затворени радиоактивни извори, уреди кои содржат затворени радиоактивни извори, како и акцелеретари и рентгенски уреди за радиотерапија за време на терапевтската постапка треба да биде присутен само пациентот.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот на Европската Унија 59/13 ЕВРОАТОМ од 5-ти декември 2013 година за основните сигурносни стандарди за заштита од штетното влијание на јонизирачкото зрачење и повлекување на Директивите 89/618/ЕВРОАТОМ, 90/641/ЕВРОАТОМ, 96/29/ЕВРОАТОМ, 97/43/ЕВРОАТОМ и 2003/122/ЕВРОАТОМ (CELEX 32013L0059)

Член 6

При вршење на дејност со затворени радиоактивни извори истите се доведуваат во работна положба преку уредот за работа на далечина при што снопот на јонизирачко зрачење треба да биде моделиран според потребите на третманот.

Член 7

Секоја терапевтска постапка со затворени радиоактивни извори, уреди кои содржат затворени радиоактивни извори, како и акцелератори треба да е препишана/потврдена од страна на специјалист по радиотерапија и специјалист по медицинска нуклерна физика.

Член 8

При производство на отворени радиоактивни извори и припрема на радиофармацевтици треба да бидат присутни само лицата неопходни за спроведување на постапката, но не помалку од две.

Член 9

Во контролирана и надгледувана зона каде се користат односно се ракува со отворени радиоактивни извори не треба да се внесува храна, пијалоци, козметички препарати, не треба да се пуши и не треба да се користат лекови и/или средства за третман на кожа кои при употреба имаат непосреден контакт со кожата и слузницата.

Член 10

Работно изложените лица со отворени повреди на кожата пред влегување во контролирана и/или надгледувана зона во која се користат односно се ракува со отворени радиоактивни извори треба отворените повреди да ги заштитат со водоотпорна покривка.

Ако при работата со отворени радиоактивни извори работно изложеното лице ја повреди кожата, повреденото место треба веднаш да се исчисти, да се провери можна контаминација и да се изврши деконтаминација, доколку е потребно.

Член 11

При вршење на дејност со отворени радиоактивни извори на работните површини треба да бидат поставени соодветни заштитни паравани за заштита од јонизирачко зрачење, при што плочата на работната површина треба да обезбедува соодветна заштита на работно изложеното лице на деловите од телото под појасот.

Член 12

Во просторијата каде што се наоѓа пациент третиран со отворени радиоактивни извори треба да има заштитни паравани за заштита на работно изложените лица и на останатите присутни лица.

Член 13

Непосредно по третирањето на пациентот со отворен радиоактивен извор, на пациентот му се дава неопходна нега, со што е можно пократко задржување во негова близина и што е можно на поголемо растојание.

Пристап до пациентите од став 1 на овој член имаат само работно изложените лица кои ја спроведуваат негата и лекувањето.

Член 14

Пред аплицирање на радиофармацевтици во терапевтски цели, од страна на специјалистот по медицинска нуклеарна физика се пресметува апсорбираната доза за поединечни органи, како и еквивалентната и ефективната доза.

Член 15

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење на места или простории кои не се наменети за употреба на истите или на отворени простори треба да се одреди границата на контролирана и/или надгледувана зона.

Границата на надгледуваната зона до која е дозволен пристап на работно изложените лица се одредува со мерење на брзината на доза на зрачење и пресметка на ефективната доза на работно изложените лица за очекуваното време на изложување земајќи ги предвид моменталните услови за работа.

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење од став 1 на овој член на границата на надгледуваната зона треба да бидат поставени знаци за опасност од зрачење (светлосни и звучни), ленти за обележување на истата, како и препреки за спречување на неовластен пристап на лица при што истата треба да биде надгледувана од работно изложеното лице вклучено во дејноста со изворите, за времетраењето на експозицијата.

Член 16

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење во индустриска радиографија пред почетокот со работа треба да се провери исправноста на опремата за дозиметриски мерења, согласно упатството на производителот и сертификатот за калибрација на истиот.

Пред почеток на работа, со инструментот за мерење на зрачењето треба да се провери дефектоскопот, да се измери брзината на доза на површина и на растојание од еден метар од површината на дефектоскопот и измерените податоци да се внесат во евиденциски лист, како и исправноста на бравата на дефектоскопот функционалноста на системот за управување на радиоактивниот извор.

Пред почеток со работа контролираната зона треба да се обележи со соодветни ленти за обележување на истата, препреки и знаци за радиоактивност и за забранет пристап, при што брзината на дозата на зрачење надвор од контролираната зона да не преминува 60 $\mu\text{Sv/h}$, и пристапот до истата да биде под постојана контрола.

Надвор од контролираната зона каде што брзината на дозата на зрачење е поголема од 7,5 $\mu\text{Sv/h}$, треба да се обележи како надгледувана зона.

Во надгледуваната зона може да престојуваат само работно изложените лица, со исклучок на преминување на други лица без задржување.

Позиционирањето на работно изложените лица во надгледуваната зона треба да биде на локација со најниска можна брзина на доза, но не поголема од 20 $\mu\text{Sv/h}$.

При користење на пауза во текот на работата, изворот треба да се врати во радиографскиот уред (дефектоскопот) и да се заклучи дефектоскопот.

Член 17

При вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење која вклучува транспорт на радиоактивни извори, пред почеток на транспортот треба да се определи транспортниот индекс и возилото соодветно да се обележи согласно прописите за транспорт на радиоактивни извори.

Член 18

При ракување со радиоактивен отпад се применуваат одредбите од Правилникот за начинот на ракување, односно собирање, чување, кондиционирање, транспортирање и одлагање на радиоактивен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/10).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-357/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
д-р **Нузи Шахин**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3963.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2014 година, во однос на месец јуни 2014 година, е висока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец јули 2014, во однос на месец јуни 2014 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,1%.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014125